

1 2 3			06004288									740014057678987													
Вид раб.			Идентификационен број									Резервни кодекси													

Назив на субјектот Општина Крушево - Трајан за граѓанина на ден од
 Адреса, седиште и телефон Жишката Турмалин бр. 164 Крушево
 Единствен даночен број 401600410197 Бер: 048/33-430
 Назив на корисникот Општина Крушево - Трајан за граѓанина
на ден од интрасекторна во унитарна
паралелна

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2020 година

Сметка 740014057678987

(во денари)

сметка +9001905+16985557

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с															
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година														
					Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)						
1	2	3	4	5				6				7				8			
		АКТИВА:																	
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1																
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2																
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3																
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4																
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5																
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6																
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7																
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8																
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9																
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0																
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1																
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2																

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Тековна година	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	4000000	4000000		4000000
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	4000000	4000000		4000000
12.	100	Сметка	1 2 6	4000000	4000000		4000000
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна багајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1		
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2		
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	4000000	4000000
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Страна 3

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година										Нето (6 - 7)
					Бруто					Исправка на вредноста					
1	2	3	4	5	6					7					8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2												
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3												
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4												
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5												
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6												
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7												
32.	31	Материјали	1 4 8												
33.	32	Резервни делови	1 4 9												
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0												
35.	60	Производство	1 5 1												
36.	63	Готови производи	1 5 2												
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3												
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4												
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5												
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6												
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7												
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8												
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9						4000000					4000000	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање										
					5					6					
1	2	3	4	5					6						
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8												
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9												
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0												
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1												
59.	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2												
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3												
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4												
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5												
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6												
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7												
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8												
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9												
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0												
	251	Обврски за акцизи	1 9 1												
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2												
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3												
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5												
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6												
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7												
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8						4000000					4000000	
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА													
74.	98	Извори на други средства	1 9 9												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0						4000000					4000000	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1												

Во Кривево
На ден 28.02.2021

Лице одговорно за составување
на билансот,

Милу



Раководител,

Кривево

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3		
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6		
29.	464	Разни трансфери	0 3 7		
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4		
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5		
36.	481	Градежни објекти	0 4 6		
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41.	486	Купување на возила	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0 5 6		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9		
		B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0	4000000	4000000
48.	811, 812 и 813	B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2	4000000	4000000
		D. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3	4000000	4000000
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6	4000000	4000000
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	4000000	4000000
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54.	713	Даноци од имот	0 7 1		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0		
63.	724	Други владини услуги	0 8 1		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

трана 4

ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3												
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4												
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5												
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални слојувања	0 8 6												
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7												
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8												
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9							4000000				4000000	
70.	742	Донации од странство	0 9 0							4000000				4000000	
71.	743	Капитални донации	0 9 1												
72.	744	Тековни донации	0 9 2												
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3												
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4												
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5												
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6												
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7												
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8												
77.	762	Страјнски влади	0 9 9												
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0												
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ													
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1												
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ													
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2												
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3							4000000				4000000	
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4												
		B. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5							4000000				4000000	
		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:													
82.		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6												

о Крушево
на ден 28.02.2021 год.

Лице одговорно за составување на билансот,

Метод



Раководител,

Хрне

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“, бр. 175/11)

1 2 3 Вид раб.	Период	Контролор				
0 6 0 0 4 2 8 8	7 9 0 0 1 4 0 5 7 6 7 8 9 6 7					
Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси					

Назив на субјектот Општина Кривопаланок

Адреса, седиште и телефон Никола Трпковски бр. 16# Кривопаланок

Адреса на е-пошта _____

Единствен даночен број 4016004104195

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА													
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	6 0 1												
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	6 0 2												
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	6 0 3												
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	6 0 4												
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5												
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6												
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7												
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8												
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	6 0 9												
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	6 1 0												

¹⁾ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметка д*дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година				Тековна година			
				5				6			
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1								
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2								
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3								
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4								
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5								
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6								
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7								
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8								
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9								
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0								
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1								
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2								
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3								
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4								
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5								
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6								
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7								
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	6 2 8								

Ред. број	Група на сметка д*дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година				Тековна година			
				5				6			
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9								
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0								
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1								
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2								
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3								
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4								
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5								
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6								
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА									
33.	010	Земјиште	6 3 7								
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8								
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9								
36.	011	Шуми	6 4 0								
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1								
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2								
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3								
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА									
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	6 4 4								
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5								

²⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

Ред. број	Група на сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Претходна година			Тековна година		
1	2	3	4	5			6		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6						
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7						
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 4 8						
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9						
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0						
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1						
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2						
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3						
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4						
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5						
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6						
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7						
54.		Други скапоцености	6 5 8						
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ							
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9						
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0						
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1						
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2						

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Претходна година			Тековна година		
1	2	3	4	5			6		
59.	285	Придоноси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3						
		Д. РАСХОДИ							
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт							
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 4						
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 5						
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 6						
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 7						
		II. Материјали и ситен инвентар							
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БНР)	6 6 8						
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БНР)	6 6 9						
66.	423д	Прехранбени продукти и лијалаци (< или = на АОП 015 од БНР)	6 7 0						
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БНР)	6 7 1						
		III. Договорни услуги							
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 2						
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 3						
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 4						
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 5						
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 6						
		IV. Други тековни расходи							
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БНР)	6 7 7						
		V. Разни трансфери							
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БНР)	6 7 8						
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БНР)	6 7 9						

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ									
				Претходна година					Тековна година				
1	2	3	4	5					6				
		VI. Социјални надоместоци											
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0										
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1										
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2										
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3										
		Г. ПРИХОДИ											
		I. Такси и надоместоци											
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 080 од БПР)	6 8 4										
		II. Трансфери од други нивоа на власт											
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5					4000000				4000000	
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6					4000000				4000000	
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7										
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ											
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8										

Во Крушево
 На ден 28.02.2021

Лице одговорно за составување на образецот,

Мили



Одговорно лице,

Хроче

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____

1 2 3 Вид работа	4 5 6 7 8 9 10 11 Период	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Контролор	
	06004288 Идентификационен број (ЕМБС)	740014057678937 Резервни кодекси	

Назив на субјектот Општина Крушево - Трговица за игра, но. улица, безимена сакотуржис

Адреса, седиште и телефон Никола Трновиќ Ф: 16 А Крушево 078433-430

Адреса за е-пошта 048/477-5/5

Единствен даночен број 4016004104134 477-061

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01. 01 до 31. 12 2020 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	84. 11	Општин дејности на јавна управа	4.000.000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

²⁾ Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

³⁾ Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

84111

Описи дејности на јавна управа

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Општина ДЕЈНОСТ -

84111

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Мила Најденова Уваскова

Потпис Мила

Во Крушево

На ден 28.02.2020г



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис, Хроче

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подолжителна Уплата за јавни приходи

Посебен
даночен статус

☐ Заштитни
друштва

☐ ТИРЗ

☐ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

7016004104194

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Одбрана Крушево
Трговина за изградба на дод. од
инфраструктура за сарајски
Улица Јуришич 1/6а Крушево

Телефон

е-пошта

Датум и
број на
прием

Даночен период

од 01. 01. 2020 до 31. 12. 2020

Рок за
поднесување

28. 02. 2021

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

C-ка 740014057678982

"Без гени"

		АОП
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09
8.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10
9.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12
11.	Скриени исплати на добивки	13
12.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14
13.	Трошоци за репрезентација	15
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17
16.	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20
19.	Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21
20.	Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22
21.	Трошоци за стипендии	23
22.	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24
23.	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25
24.	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29

28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапка над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29. Пресметана сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30. Трошоци за исплата на вредноста на нематеријални побарувања	32	
31. Износ на нематеријални побарувања од заем	33	
32. Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33. Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзано лице	36	
35. Износ на камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери - нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37. Други усогласувања на расходи	39	
III. Даночна основа (I+II)	40	
IV. Намалување на даночна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)	41	
38. Износ на капитални побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39. Износ на вратен деп од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40. Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44	
41. Износ на неисплатените надоместоци над износот утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-a) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се исклучени како приход	45	
42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	49	
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+ AOP 53+ AOP 54+ AOP 55)	51	
45. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47. Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48. Износ на пресметано даночно обеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56	
49. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	
50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	
51. Износ за доплата / повеќе платен износ (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59	
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	
54. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57. Остварен вкупен приход во годината	65	4.000.000
58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62. Вкупни трошоци за донации во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име / Име и презиме	Милиа Јаковска Љевојска		
ЕДБ / ЕМБГ	2105384415642	Датум на пополнување	28. 02. 2021
Својство	руководител на одделение	Потпис	Милиа

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Томе Ѓеѓоски		
ЕМБГ	0104582446008	Датум на пополнување	28. 02. 2021
Својство	Трагонишник	Потпис	Томе



Податоци за обработката

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за однесување на добивка (обврзе) "ДБ" е една календарска година. Доколку даночниот обвршител работел за период покрит од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што претходи, во електронска форма преку <http://etax.ubp.gov.mk>. Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку Централниот регистар смета дека Централниот регистар е доставил во електронска форма. Образецот кој кој е отпосредно поставен за ликвидација, поставен на степај или кој кој настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отворбањето на постапката. Едносно од денот на настанувањето на статусната промена. При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не внесувајте ништо во полињата кои го пополнила Управата за јавни приходи. Износите се искупуваат во денари, без дено. Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинскиот седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува даночниот биланс. Обвршителите со посебен даночен статус: заштитни друштва, стопански единици во рамките на установите за извршување на санкции односно казнен-поправни установи, и корисниците на технолошко индустриски и развојни зони, го означуваат со "X" соодветното поле во образецот.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

- I. **Финансиски резултат во биланс на успех** - Финансискиот резултат во билансот на успех (СУ) утврден како добивка или загуба пред однесување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- II. **Неприспиеми расходи за даночни цели** - претставува збир од АОП 03 до АОП 38.
 1. Расходи кои не се поделени со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност, согласно член 9 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка.
 2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос кои го надминуваат утврдениот износ во член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка.
 3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.
 4. Трошоци за организациона исхрана и превоз во јавен март (собрајат) на вработените, над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување и упитување на данокот на добивка и начинот на однесување на двојното ослободување или двојното однесување (Правилникот за ДД).
 5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 3) од Правилникот за ДД.
 6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ночно време, над износите утврдени со Законот за работните односи, согласно член 9 став (1) точка 3-б) од Законот за данокот на добивка.
 7. Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 4) од Правилникот за ДД.
 8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси со доброволно пензиjsки фонд над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5) од Законот за данокот на добивка.
 9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5-а) од Законот за данокот на добивка.
 10. Надоместоци за лицата волонтери и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 6) од Законот за данокот на добивка.
 11. Скрити исплати на добивка, согласно член 9 став (1) точка 7) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 5) од Правилникот за ДД.
 12. Кусци кои не се предизвикани од вооредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице, согласно член 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добивка.
 13. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став (1) точка 8) од Законот за данокот на добивка.
 14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 9) од Законот за данокот на добивка.
 15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 10) од Законот за данокот на добивка.
 16. Трошоци за донации во спортот согласно член 9 став (1) точка 10-а) од Законот за данокот на добивка а во врска со член 30-а од Законот за данокот на добивка.
 17. Камати по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, тепихи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обвршителот, согласно член 9 став (1) точка 11) од Законот за данокот на добивка.
 18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување за повреди на работа, согласно член 9 став (1) точка 12) од Законот за данокот на добивка.
 19. Данок по задршка (добивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обвршител, согласно член 9 став (1) точка 13) од Законот за данокот на добивка.
 20. Парични и даночни клони, пенонди и казни кои камати за ненавремена уплата на јавните даваници и на трошоците за присилна наплата, согласно член 9 став (1) точка 14) од Законот за данокот на добивка.
 21. Трошоци за стипендии, освен стипендиите доделени на ученици и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 15) од Законот за данокот на добивка.
 22. Трошоци на калор, растур, крш и распување, над нормираните износи утврдени за соодветната граница, над условите истите да не се настанати како резултат на вооредни настани или внаш сила, согласно член 9 став (1) точка 16) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 6) од Правилникот за ДД.
 23. Травен отпис на неоплатените подолжувања, согласно член 9 став (1) точка 17) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 7) од Правилникот за ДД.
 24. Трошоци за него износот на приманата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон, согласно член 9 став (1) точка 18) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 8) од Правилникот за ДД.
 25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство согласно член 9 став (1) точка 19) од Законот за данокот на добивка.
 26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студентите во висина над 8.000 денари месечно согласно член 9 став (1) точка 20) од Законот за данокот на добивка.
 27. Трошоци за амортизација на ревалоризирани вредности со материјални и нематеријални средства, согласно член 9-а) став (1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 9) од Правилникот за ДД.
 28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата, со примена на стапка над прописаните согласно Нормативната на средствата за амортизација, согласно член 9-а) став (2) од Законот за данокот на добивка член 4 став (2) алинеја 10) од Правилникот за ДД.
 29. Престаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласно од Управата за јавни приходи согласно член 9-а) став (3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 11) од Правилникот за ДД.
 30. Трошоци за исплата на вредноста на неоплатените подолжувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
 31. Ненаплатени подолжувања кои проистекуваат од трансфер на парични средства кои по својата економска суштина се заеми доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот освен дадените заеми на правни лица резиденти на Република Македонија, согласно член 11-а) став (1) и (2) од Законот за данокот на добивка.

- III. **Износ на позитивна разлика помеѓу вкупните приходи од трансферите на трансферна цена и разликите кои произлегуваат од так трансферите по позитивна цена утврдена со принципот на добит на рана** - износ спореден на член 12 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
- IV. **Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансферите по цена утврдена во согласност со принципот на добит на рана** и приходите кои произлегуваат од так трансферите по трансферна цена меѓу повисоки лица согласно член 12 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 2) од Правилникот за ДД.
- V. **Износот на делот од камати по заемите кои се добиени од повисоки лица над не надминуваат износот кој би се остварил доколку се работел за повисоки лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 3) од Правилникот за ДД.**
- VI. **Износот на камати по заемите добиени од повисоки лица согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 4) од Правилникот за ДД.**
- VII. **Износот на камати по заемите добиени од повисоки лица согласно член 15 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 5) од Правилникот за ДД.**
- VIII. **Даночна основа (I+II)** - Пресметан износ кој претставува зголемена/позитивна разлика/загуба за износите на непроменетите разлики по даночниот биланс.
- IX. **Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)**
 1. Износот на неплатени подолжувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
 2. Износот на вратениот дел од камати за кои во претходниот даночен период било извршено изготвување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
 3. Износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизационата стапка утврдена со нормативната на средствата за амортизација и подизносот (1) точка 5 од Правилникот за ДД.
 4. Износот на неоплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точка 2) 5-б) и 5-в) и 4) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
 5. Износот на исплатени исплати на исплатени како премиса согласно член 17 и став (1) точка 3) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
 6. Дивиденди оставени со учество во капиталот на друг обвршител - согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
 7. Дел од загубата наменена за амортизациони расходи пренесени од претходни години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
 8. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирање) за проширување на дејноста на даночниот обвршител, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
- X. **Даночна основа по намалување (III-IV)**
- XI. **Пресметан данок на добивка (V + 10%)**
- II. **Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+ АОП 53+ АОП 54+ АОП 55)**
 1. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 физички системи на опрема за регистрирање на телефонските податоци согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
 2. Износ на данок содржан во одрочени приходи/добивки во странство (withholding tax) од промишлената стапка согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
 3. Се искупува износот на данокот кој го плаќаат подолжувачите во странство под услов остварена добивка да е вкупно во производите на матичната правна лица во Република Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
 4. Износ на пресметано даночно ослободување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
- III. **Пресметан данок по намалување (VI - VII)**
 1. Платени аконити на данокот на добивка за даночниот период. Во ова поле се искупува износот на платените аконити за месечите даночни даваници во износот на годишната година.
 2. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди согласно член 42 од Законот за данокот на добивка.
 3. Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП 58-АОП 57-АОП 58). Пред износот внесете знак "+" за доплата или знак "-" за повеќе платен износ. Доколку барате враќање на повеќе платен данок впишете "X" во полето пред износот.
- IV. **ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**
 1. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирање) за проширување на дејноста на даночниот обвршител, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
 2. Загуби од претходни години за кои правото на покривне во рок од три години не е измишлено согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
 3. Остварена загуба намалена за непроменетите расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
 4. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот на добивка по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
 5. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот на добивка по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
 6. Остварен вкупен приход по сите основи во годината.
 7. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 8. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 9. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 10. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се корист правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 11. Вкупни трошоци за донации во спорт за кои се корист правото на намалување на пресметаниот данок, член 30-а од Законот за данокот на добивка.

Исправка на даночен биланс

Полето "Исправка" се означува со "X" доколку даночниот обвршител поднесе коригиран даночен биланс/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за заставување (пет години) утврди дека даночниот биланс кој го доставил до УП е невисокен, погрешен или нецелосен. Во полето "Број" се впишува архивскиот број на даночниот биланс за кој се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците на потписникот и составувачот на даночниот биланс.